



LENOVO I720

Компанијата Lenovo го пушти во промет мобилниот телефон i720. Тој има добар TFT дисплеј со резолуција од 128x160 пиксели. Телефонот работи на GSM 900/1800 и има поддршка на GPRS. Во него е вградена 1.3 мегапикселна камера, 64 мегабајти вградена меморија и USB порт. Димензиите на телефонот му се 94x43x17 mm, а тежи 78 грама. Се очекува Lenovo i720 на пазарот да се појави наскоро, а за цената сè уште ништо не се знае.



ТЕЛЕФОН ЗА ДЕЦА

Американскиот оператор Virgin Mobile и компанијата Kyocera Wireless го пуштија во продажба мобилниот телефон Switch Back, наменет за помладите. Телефонот го поддржува сервисот AOL Instant Messenger, а цената по која веќе се продава на американскиот пазар е 149,99 долари. Други карактеристики му се надворешен дисплеј со резолуција од 128x128 пиксели и поддршка од 65.000 бои, внатрешен дисплеј со резолуција од 128x160 пиксели и поддршка од 65.000 бои, VGA-камера со 5x дигитален зум, WAP 2.0, организатор, калкулатор, будилник со вкупна тежина од 113,4 грама.



SHARP СО НОВИОТ TV-MOBILE

Специјално за мобилниот оператор Vodafone компанијата Sharp го направи новиот мобилен телефон - 905SH. Телефонот е создаден за гледање телевизија и во него има вградено DMB-рисивер. Резолуцијата на екранот му е 240x400 пиксели. Камерата му е со 2.02 мегапиксели и автофокус. За пренос на податоци може да се користи Bluetooth, а поддржува miniSD мемориски картички. Димензиите на телефонот се 105 x 49x27, а тежи 143 грама.



BLUETOOTH ЧАСОВНИК ОД CITIZEN

Додека чекаме Seiko да го пушти во продажба својот часовник со Bluetooth, Citizen го претстави првиот таков уред, кој навистина ќе влезе во трговската мрежа. Citizen i:VIRT (W700) се поврзува со соодветни мобилни телефони и преку малиот OLED дисплеј покажува информација за дојдовните повици, при што сигнализира преку светлосен сигнал и вибрација. Часовникот известува и доколку безжичната врска со телефонот се прекине, на пример, ако е забораен, изгубен или украден. Уредот е снабден со акумулаторна батерија, кој издржува 5 дена работа и има димензии 40x42.4x14.6 mm при тежина од 55 грама. Продажбата на првите 5.000 примероци од Citizen i:VIRT почнуваат на 7 јули, и ќе бидат достапни во две варијанти - сребрена и црна.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ